



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 12 август 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 4 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр 1 Пошта: Фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 ■ 50-934; Претплата служба 51-1332; Пропажна служба 51-671

454.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за формирање Монетарен совет на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/70), Административната комисија на Сојузната скупштина, на својата 11 седница од 28 јули 1971 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА МОНЕТАРНИОТ СОВЕТ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во остварувањето на правата на претседателот и членовите на Монетарниот совет на Југославија на надоместок за учествување на седниците на Монетарниот совет на Југославија и за извршување на задачите во врска со работата на Советот, како и на надоместок на патните трошоци кога по покана патуваат заради учествување на седници на Советот или заради извршување на други задачи за потребите на Советот, согласно ќе се применува Одлуката за надоместоците и наградите на членовите на комисиите на Сојузната скупштина, на задничките комисији на два или повеќе собори на Сојузната скупштина, на Сојузниот правен совет и на Сојузниот економски совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/68 и 16/70).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-19/71-04

30 јули 1971 година

Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател
на Комисијата,

Драгиша Максимовиќ, с. р.

455.

Врз основа на член 16 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКАТА И НАЧИНОТ ЗА ПРЕКНИЖУВАЊЕ НА КРЕДИТИТЕ, НА СРЕДСТВАТА ОД КОИ СЕ ДАДЕНИ КРЕДИТИТЕ И НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ СМЕТКИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Банката со која федерацијата има договор за работење со средствата на федерацијата за инвестиции во стопанството врз која се применува посебен режим, е должна:

1) до 1 август 1971 година да отвори интерни сметки за секоја република односно автономна покраина за евидентирање на промените по тој договор;

2) за периодот од 1 јануари до 31 јули 1971 година да го разграничи по републиките и автономните покраини прометот на постојната жиро-сметка на федерацијата — Партија на банката, и утврдната состојба да ја пренесе до 30 септември 1971 година на интерната сметка од одредбата под 1 на оваа точка.

Ако при разграничувањето на прометот бидат утврдени позитивни односно негативни разлики на сметките на републиките односно на автономните покраини, настанатите разлики Банката ќе ги искаже на посебни привремени сметки.

Републиките и автономните покраини на чии привремени сметки ќе се покажат негативни разлики се должни најдоцна до 30 ноември 1971 година износот потребен за намиравање на овие разлики да го уплатат на својата жиро-сметка кај банката.

Ако републиката односно автономната покраина не постапи според став 3 на одредбата под 2 на оваа точка, банката е должна најдоцна до 3 декември 1971 година за тоа да го извести Сојузниот секретаријат за финансии, кој ќе постапи во смисла на член 6 став 3 од Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини (во понатамошниот текст: Законот).

Наплатените износи за покрите на утврдените негативни разлики банката сразмерно ќе ги распореди врз републиките и автономните покраини кај кои се утврдени позитивни разлики;

3) на 1 октомври 1971 година да отвори кај Службата на општественото книговодство за секоја република и автономна покраина посебна жиро-сметка — Средства на републиката односно на автономната покраина, за инвестиции во стопанството — Партија на банката.

Врз жиро-сметката од став 1 на оваа одредба, од интерната сметка што ја има водено до 30 септември 1971 година банката ќе го пренесе целиот промет од 1 јануари 1971 година, посебно за секоја република и автономна покраина, и преку оваа жиро-сметка понатаму ќе го води работењето во врска со извршувањето на договорот;

4) книговодствената состојба на кредитите и на средствата од кои се дадени овие кредити, а кои се искажани во завршната сметка за 1970 година, да ја разграничи според критериумите утврдени со Законот и на 30 септември 1971 година да ја пренесе врз интерната сметка на републиките и автономните покраини.

Ако при разграничувањето извршено според став 1 на оваа одредба бидат утврдени позитивни или негативни разлики по републиките односно автономните покраини, разликите банката ќе ги искаже на сметката на посебните разлики што се појавиле при преносот на средствата на федерацијата со состојба на 31 декември 1970 година.

Републиките и автономните покраини до 15 декември 1971 година со меѓусебен договор ќе ги утврдат условите за регулирање на должничко-доверителските односи што настанале од утврдените разлики и за тоа ќе го известат Сојузниот секретаријат за финансии и банката, заради спроведување на постигнатиот договор.

2. Банката со која федерацијата има склучен посебен договор за кредит е должна книговодствената состојба на средствата на федерацијата искажана во завршната сметка за 1970 година да ја разграничи според критериумите утврдени со Законот и ја искаже во своето книговодство по републиките и автономните покраини до 15 август 1971 година.

На начинот од став 1 на оваа точка банката ќе постапи и со промените настанати од 1 јануари до 15 август 1971 година.

Републиките и автономните покраини најдоцна до 15 август 1971 година ќе ѝ достават на банката назив и број на сметката на која банката ќе ги уплатува ануитетите што стасуваат по овие кредити.

Банката веднаш ќе ја извести републиката односно автономната покраина за износите на стасаните обврски по секој посебен договор за кредит. Републиката односно автономната покраина ја извештува банката на кој начин ќе ги регулира стасаните обврски.

3. Фондот на федерацијата за кредитирање, на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини е должен да ја разграничи според критериумите утврдени со Законот книговодствената состојба на кредитите и на средствата од кои се дадени овие кредити, а кои се искажани во завршната сметка на фондот за 1970 година и, заедно со промените настанати во 1971 година до денот на преносот, да ја пренесе до 31 август 1971 година на интерната сметка на републиките и на САП Косово.

Фондот на 1 август 1971 година ќе отвори интерни сметки за републиките и за Социјалистичка Автономна Покраина Косово за евидентирање на промените и разграничувањата.

4. Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи е должен да ја разграничи според критериумите утврдени со Законот книговодствената состојба на средствата на федерацијата искажана во завршната сметка на фондот за 1970 година и до 31 август 1971 година да ја искаже во своето книговодство по републиките и автономните покраини.

На начинот од став 1 на оваа точка Фондот ќе постапи со обврските по кредитот добиен од Народната банка на Југославија, како и со обврзниците на федерацијата издадени за покрите на обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството во 1970 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р.п. бр. 167

5 август 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

456.

Врз основа на член 56 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

1. Се образува Комисија за усогласување на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации во спроведувањето на реорганизацијата на сојузната управа (во понатамошниот текст: Комисијата).

2. Задача на Комисијата е да ја следи работата и да им укажува помош на сојузните органи на управата и сојузните организации во спроведувањето на реорганизацијата на сојузната управа во смисла на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации и да обезбеди спроведување на таа реорганизација во роковите утврдени со тој закон.

3. За извршување на задачата од точка 2 на ова решение Комисијата е овластена:

1) да донесува решенија за работните односи за работниците на укинатите сојузни совети и сојузни организации;

2) да врши распределба на инвентарот и опремата на укинатите сојузни совети и сојузни организации врз сојузните органи на управата и сојузните организации што продолжуваат со работата односно врз сојузните органи на управата и сојузните организации што ќе почнат со работа на 1 октомври 1971 година;

3) да одлучува за користење на работните простории на сојузните совети и сојузните организации што престануваат со работата.

4. Стручните и другите работи за потребите на Комисијата ги врши Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет и други стручни служби на Сојузниот извршен совет што ќе ги одреди Комисијата.

5. Комисијата по извршената задача ќе му поднесе извештај на Сојузниот извршен совет.

6. За претседател и членови на Комисијата се именуваат, и тоа:

за претседател:

Мирјана Крстиниќ, член на Сојузниот извршен совет;

за членови:

1) Борис Шнудерл, член на Сојузниот извршен совет;

2) Светозар Пеповски, заменик-претседател на Сојузниот совет за труд;

3) Стево Вукадин, началник на Управата за персонални работи на Сојузниот извршен совет;

4) Драго Пуриќ, помошник-секретар за сојузен буџет и општи работи во Сојузниот извршен совет.

7. Ова решение да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Б. 28

5 август 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

457.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за компензации на производителите на определени прехранбени производи поради зголемувањето на цените на земјоделските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство донесува

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА КОМПЕНЗАЦИИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕНЕ И ЗА ШЕКЕР

1. Организациите на здружениот труд што произведуваат пченично и 'ржено брашно, јастиво масло и пекер (во понатамошниот текст: корисниците на компензацијата) ја остваруваат компензацијата на име разлика во цената поради зголемувањето на откупните и увозните цени за пченица и 'рж, за сончогледово семе, за сурово масло и за

шекер, во износите определени со Одлуката за износот на компензациите на име разлика во цената за брашно, за масло за јадење и за шекер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71), врз основа на барање за компензација поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисниците на компензацијата ја остваруваат компензацијата за продадените количини, и тоа:

1) на брашното произведено од пченица и 'рж од домашно производство или од увоз, што се платени најмалку по гарантираната цена од 1,20 динари за 1 kg мека пченица односно 'рж и од 1,30 динари за 1 kg тврда пченица;

2) на јастивото масло произведено од сончоглед што е платено најмалку по минималната откупна цена од 2,10 динари за 1 kg односно од сурово масло од увоз што е платено по цената од 5,50 динари за 1 kg;

3) на шекерот произведен од шекерна репа што е платена најмалку по минималната откупна цена од 0,24 динари за 1 kg.

3. Како количини на пченица и 'рж од домашно производство или од увоз, што се платени најмалку по гарантираната цена од точка 2 под 1 на оваа наредба, како количини на јастиво масло произведено од сончоглед односно од сурово масло од увоз, што се платени најмалку по цените од точка 2 под 2 на оваа наредба, и како количини на шекер произведен од шекерна репа што е платена најмалку по минималната откупна цена од точка 2 под 3 на оваа наредба, се подразбираат оние количини на тие производи за кои во книговодството односно во книговодствената евиденција на корисниците на компензацијата се обезбедени податоци според видот, количината и цената засновани врз соодветната книговодствена документација (фактури за набавката, откупни блокови и други соодветни книговодствени исправи), врз основа на кои може да се утврди набавната цена на пченицата и 'ржта, на сончогледот и суровото масло и на шекерната репа.

4. Кон барањето за компензација корисникот на компензацијата прилага:

1) изјава на органот определен со општиот акт на корисникот на компензацијата дека барањето за компензација се движи во границите на количините на брашното, јастивото масло односно шекерот произведени од пченица и 'рж од домашно производство или од увоз, на јастивото масло произведено од сончоглед или од сурово масло од увоз односно на шекерот произведен од шекерна репа и платени по цените од точка 2 на оваа наредба;

2) фактура односно копија од фактура — за количините на брашното, јастивото масло и шекерот, што им се продадени и испорачани на организациите на здружениот труд или на непосредните потрошувачи заради понатамошна преработка, продажба или конечна потрошувачка. Оваа фактура мора да биде снабдена со изјава на корисникот на компензацијата дека по истата остварил компензација;

3) доказ за испораката на брашното, јастивото масло односно шекерот (товарен лист, отправалица и сл.);

4) пресметка на компензациите, во која се внесени податоци за количините на брашното, јастивото масло или шекерот продадени и испорачани на организациите на здружениот труд или на непосредните потрошувачи, како и износи на компензацијата по килограм и за вкупните количини, посебно за секој од тие производи.

Ако корисникот на компензацијата пченичното и 'рженото брашно, маслото за јадење или шекерот и го предал на својата основна организација на здружениот труд (погон), а пресметувањето не го врши по пат на фактура, тој кон барањето за компензација наместо фактура прилага потврда издадена од органот определен со општиот акт на ко-

рисникот на компензацијата дека брашното, маслото или шекерот од сопствено производство и е предаден на натамошна преработка односно на продажба на сопствената основна организација на здружениот труд (погон). Во оваа потврда треба да се внесат податоци за количините и за видовите на брашното, маслото или шекерот предадени на натамошна преработка односно на продажба на сопствената основна организација на здружениот труд, како и износи на компензацијата по килограм и за вкупната количина.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за компензација во поглед пресметувањето на компензацијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на компензацијата во корист на жиро-сметката на корисникот на компензацијата, а врз товар на сметките:

1) бр. 608-840-930-01 компензација за пченично и 'ржено брашно;

бр. 608-840-930-02 компензација за масло за јадење;

3) 608-840-930-03 компензација за шекер.

6. Ако кон барањето за компензација се прилагаат преписи на изворни исправи (товарен лист, отправалица и сл.), тие преписи мораат да бидат потпишани од овластеното лице и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на компензацијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна да назначи на секоја изворна исправа од став 1 на оваа точка која се поднесува на увид дека компензацијата е исплатена.

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-8603/1

4 август 1971 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевиќ, с. р.

458.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за определување премија за волна во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО ПРВОТО, ВТОРОТО И ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Работните организации што самите или во кооперација произведуваат волна или вршат промет на волна (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) ја остваруваат премијата од точка 2 на Одлуката за определување премија за волна во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисниците на премијата ја остваруваат премијата за количините волна од сопствено производство или произведени во кооперација или за количините купена волна од домашно производство, што им ги продале и испорачале на работните организации што се занимаваат со преработка или со извоз на волна непосредно или преку Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, како и за количините на таква волна што во тој период самите ги преработиле.

Премијата се пресметува врз база на испрана волна.

3. Како производство на волна во кооперација се подразбира производството на волна што се врши врз основа на писмен договор за производство и испорака на волна склучен помеѓу работната организација и индивидуален земјоделски производител со кој индивидуалниот земјоделски производител однапред се обврзува дека ќе произведе и испорача одредена количина волна, а работната организација се обврзува дека договорените количини волна ќе ги преземе, ќе ја плати одредената цена и ќе изврши и други договорни обврски (давање аванс, укажување стручна помош и др.).

Договор од став 1 на оваа точка можат да склучуваат со индивидуални земјоделски производители производителски, трговски или други работни организации.

4. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија од фактура за продажбата на волна на работните организации што се занимаваат со преработка или со извоз на волна, непосредно или преку Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи;

2) доказ за испораката на волна (товарен лист, отпрајница, потврда од купувачот за приемот на волната и сл.);

3) потврда, издадена од органот одреден со општиот акт на корисникот на премијата, дека испорачаната волна произлегува од сопствено производство или од производство врз основа на договор за кооперација односно дека волната од домашно производство е купена;

4) сертификат (атест) издаден од овластената организација за утврдување на квалитетот и рандманот на волната, согласно југословенскиот стандард JUS F.B.011. Како овластена организација се смета секоја организација регистрирана за вршење работи на испитување квалитетот, која има услови за испитување и утврдување на квалитетот на волната;

5) пресметка на премијата, во која се внесуваат следните податоци: назив на купувачот, класа на волната, број и датум на сертификатот, количина на непрана волна продадена и испорачана по фактурата и број на фактурата односно количина на непрана волна преработена во својот погон, процент на рандманот, нето-тежина на испраната волна пресметана според сертификатот, износ на премијата по килограм волна и за вкупната количина на испраната волна.

Ако волната ја преработил сам, а пресметувањето не го врши преку фактура, корисникот на премијата кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда издадена од органот одреден со општиот акт на корисникот на премијата дека испраната волна ја употребил за преработка. Во оваа потврда корисникот на премијата внесува и податоци за количината на испраната волна, по класи, и за времето кога таа волна е преработена.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а врз товар на сметката бр. 603-630/1-1-1 (212/2) — Премија за волна.

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на изворните исправи (товарен лист, отпрајница и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластеното лице и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна да назначи на секоја изворна исправа од став 1 на оваа точка која се поднесува на увид дека премијата е исплатена.

7. Одредбите од оваа наредба за работните организации важат и за самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на работните организации.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот и

постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за волна во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71).

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 8451/1
30 јули 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за стопанство
сојузен секретар за надворешна
трговија,

Мухамед Хаџиќ, с. р.

459.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за определување премија за суров памук во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО ПРВОТО, ВТОРОТО И ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители (во понатамошниот текст: корисниците на премијата), ја остваруваат премијата од точка 2 на Одлуката за определување премија за суров памук во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Корисникот на премијата ја остварува премијата од точка 2 на Одлуката за сите количини суров памук од сопствено производство и за сите количини суров памук откупени од индивидуални производители, продадени и испорачани во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за сите количини суров памук преработен во својот погон.

2. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија од фактура за продажбата на суров памук;

2) доказ за испораката на суровиот памук (товарен лист, отпрајница и сл.);

3) потврда, издадена од органот одреден со општиот акт на корисникот на премијата, дека испорачаниот суров памук произлегува од сопствено производство односно дека е откупен од индивидуални производители;

4) пресметка на премијата, во која се внесени податоци за количините изразени во килограми на продадениот и испорачан суров памук, по класи, како и износи на премијата по килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот памук од сопствено производство или од откуп од индивидуални производители го употребил за преработка во својот погон, а пресметувањето не го врши преку фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда, издадена од органот одреден со општиот акт на корисникот на премијата, дека суровиот памук го употребил за преработка во својот погон. Во оваа потврда треба да се внесат податоци за количините на суровиот памук, по класи, употребен за преработка во својот погон.

3. Како работни организации што се занимаваат со преработка на памук од точка 1 на Одлуката се

сметаат стопанските организации што се занимаваат со егенирање на памук.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а врз товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 (212/1) Премија за суров памук.

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на изворните исправи (товарен лист, отправница), тие мораат да бидат потпишани од овластеното лице и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна да назначи на секоја изворна исправа од став 1 на оваа точка која се поднесува на увид дека премијата е исплатена.

6. Одредбите од оваа наредба за работните организации важат и за самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на работните организации.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за суров памук во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71).

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 8452/1
30 јули 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за стопанство
сојузен секретар за надворешна
трговија,

Мухамед Хаџиќ, с. р.

460.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за определување премија за суров коноп во третото тримесечје на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ КОНОП ВО ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Работните организации (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) што сами или во кооперација произведуваат суров коноп или вршат откуп на суров коноп од индивидуални производители врз основа на програмата за производство од точка 2 на Одлуката за определување премија за суров коноп во третото тримесечје на 1971 година (во понатамошниот текст: Одлуката) ја остваруваат премијата од точка 4 на Одлуката, за суров коноп од домашно производство од родот на 1971 година, врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисниците на премијата ја остваруваат премијата за количините на суров коноп од сопствено производство или произведени во кооперација или за количините на суров коноп откупени од индивидуални производители, што им ги продале и испорачале на работните организации што се занимаваат со преработка на суров коноп, како и за количините на суров коноп што во тој период самите ги произвеле и преработиле.

Се смета дека работната организација — производител на суров коноп го преработила конопот и ако суровиот коноп ѝ го предала на преработка

на својата работна единица за преработка на коноп во периодот од 1 јули до 30 септември 1971 година.

3. Како производство на суров коноп во кооперација, во смисла на Одлуката, се подразбира производството на суров коноп што се врши врз основа на писмен договор за производство и испорака на суров коноп, склучен помеѓу производителската работна организација и индивидуален земјоделски производител, со кој индивидуалниот земјоделски производител однапред се обврзува дека ќе произведе и испорача одредена количина на суров коноп, а работната организација — дека договорените количини суров коноп ќе ги преземе, ќе ја плати одредената цена и изврши и други договорни обврски (давање аванс, укажување стручна помош и др.).

4. Како откуп на суров коноп, во смисла на Одлуката, се подразбира купувањето на суров коноп од индивидуални производители што тој коноп го произвеле врз основа на претходно склучен договор за производство и испорака, што е регистриран кај Сојузната стопанска комора.

5. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија од фактура — за количините на суров коноп, по класи, што им се продадени и испорачани на работните организации што се занимаваат со преработка на коноп;

2) заверен препис од договорот за купопродажба склучен со работните организации што се занимаваат со преработка на коноп, од кој мора да се гледа кои се договорачите и кои количини на суров коноп се договорени;

3) заверен препис на актот од Сојузната стопанска комора за регистрацијата на договорот;

4) доказ за испораката на суровиот коноп (товарен лист, отправница и сл.);

5) потврда, издадена од органот одреден со општиот акт на корисникот на премијата, за количините на суров коноп, по класи, што корисникот на премијата сам ги произвел и преработил;

6) доказ дека корисникот на премијата производството на суровиот коноп од одредбата под 5 на оваа тачка го регистрирал кај Сојузната стопанска комора;

7) пресметка на премијата, во која се внесени податоци за количините изразени во килограми суров коноп продадени и испорачани на работните организации што се занимаваат со преработка на коноп, по класи, како и износи на премијата по килограм и за вкупната количина.

Ако корисникот на премијата суровиот коноп од сопствено производство му го предал на својот погон, а пресметувањето не го врши преку фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, прилага потврда издадена од органот одреден со општиот акт на корисникот на премијата дека суровиот коноп е од сопствено производство и дека му е предаден на преработка на сопствениот погон во периодот од 1 јули до 30 септември 1971 година. Во оваа потврда треба да бидат внесени податоците за количините на суров коноп, по класи, предадени на преработка во сопствениот погон, како и износите на премијата по килограм и за вкупната количина.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед пресметувањето на премијата и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а врз товар на сметката бр. 608-630/1-1-1 (212/3) — Премија за суров коноп.

7. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на изворните исправи (товарен лист, отправница и сл. тие мораат да бидат потпишани од овластеното лице и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна да назначи на секоја изворна исправа од став 1 на оваа точка која се поднесува на увид дека премијата е исплатена.

8. Одредбите од оваа наредба за работните организации важат и за самостојните организации на здружениот труд — правни лица во состав на работните организации.

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 8453/1
30 јули 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за стопанство
сојузен секретар за надворешна
трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

461.

Врз основа на точка 9 од Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71) и точка 1 од Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА

1. Наредбата за начинот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71) ќе се применува и во третото тримесечје на 1971 година.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 8450/1
30 јули 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за стопанство
сојузен секретар за надворешна
трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

462.

Врз основа на точка 10 од Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71) и точка 1 од Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачките ѓубриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА РЕГРЕСОТ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 1971 ГОДИНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Наредбата за начинот и постапката за остварување на регресот според Одлуката за давање

регрес при продажбата на вештачки ѓубриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/71) ќе се применува и во третото тримесечје на 1971 година.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

15 бр. 8449/1
30 јули 1971 година
Белград

Го заменува сојузниот секретар
за стопанство
сојузен секретар за надворешна
трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

463.

Врз основа на точка 3 од Решението за определување царински контингенти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71 и 21/71), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ УВЕЗУВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МОТОРИ И МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. На увозот на производите од долунаведените тарифни броеви на Царинската тарифа — специфична опрема која се увезува за потребите на производителите на мотори и моторни возила, наместо царинските стапки предвидени во Царинската тарифа односно во Решението за определување пониски царински стапки за стоките за кои е предвиден царински контингент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/70, 22/70 и 18/71), ќе се применуваат следните царински стапки:

Тарифен број	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
84.11/5	Други пумпи, компресори и сл. Ех. Уреди за пумпање на автомобилски гуми и за контрола на притисокот во гумите	10
84.14/4в	Други печки неелектрични Ех. — Печки за топење на калајна жица на потсклопови на ладилници и грејачи — Печки за нормализација на ладилници и грејачи — Проточни и коморни печки за карбонизирање — површинско стврднување на делови на моторни возила, со прибор за мешање и за дистрибуција на гас	10 10 10
84.17/1д	Машини и уреди за разладување на материјали Ех. Уреди за разладување на делови на мотори заради монтажа кои разладуваат најмалку на температура од минус 70°C	10

1	2	3	1	2	3
84.18/2a-3	Други центрифуги и машини и апарати за филтрирање и пречистување Ех. Уреди за извлекување масло од метални струганици со центрифугирање	10	84.43/1	Машини за леене под притисок Ех. Машини за леене под притисок на делови за моторни возила од цинкови легури	10
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. Уреди за подготвување и пречистување на емулзија за машини алатки, со припаѓачката опрема	10	84.43/5	Машини за калапирање Ех. Машини за калапирање — за добивање одливки за делови на мотори, на менувачи и на диференцијали	10
84.21/1	Машини и апарати за исфрлање на песок и пара и сл., за чистење на метални предмети Ех. — Уреди за импрегнирање со бликање на одлеани делови на мотори и на моторна возила — Машини за чистење на метални делови на мотори и на моторни возила	10 10	84.45/1a	Воздушни чекани, ковачки машини, машини за заковување и автомати за ковање Ех. — Противударни воздушни чекани за изработка на отковки за делови на моторни возила — Машини за заковување на потсклопови и склопови на моторни возила, сила над 5 тона	10 10
84.21/3	Други апарати за распрскување на течности, со пумпи, за разни цели Ех. Апарати за истиснување на лепило и на други заштитни маси врз склопови и потсклопови на мотори и на моторни возила	10	84.45/1б-1	Преси со механички погон Ех. Преси со програмирана работа и со можност за приклучување на механизација, за изработка на елементи на шасии, на каросерии, на мотори и на други делови за моторни возила	10 10
84.22/3a	Кранови до 50 тона носивост Ех. — Специјални степенести висечки кранови за префрлање на каросерии од линиите за склопување каросерии на подвижните ленти за лакирање и монтажа на возила, без челична транспортна конструкција — Специјални кранови од 1 до 5 тона носивост за промена на тешки стегливи алати на машини работилници и за монтирање точила на брусилки, со можност за приготвување брзината на подигањето и спуштањето товар, без челична транспортна конструкција	10 10	84.45/1б-2	Преси со хидрауличен погон Ех. — Преси за фино пресекување на дебели лимови, со програмирана работа — Брзоодни преси за обликување на полуоблоги на заден мост за моторни возила, со програмирана работа — Тушир преси за контрола на изработка на алат за пресување — Преси за изработка на елементи на шасии, на каросерии и на други делови за моторни возила	10 10 10
84.22/5д	Други машини и апарати за дигање, манипулација, натовар или истовар и др. Ех. Подвижни монтажни линии за монтирање на потсклопови и склопови на мотори и моторни возила, со припаѓачките справи, без челична транспортна конструкција	10	84.45/1в-1	Машини за свиткување, рамнење и отсекување на лим Ех. Машини за свиткување на профили од лим за делови на моторни возила	10 10
84.41/9	Други индустриски машини за шиене Ех. Специјални индустриски машини за шиене, со една или повеќе глави, за изработка на тапацирунг на моторни возила	10	84.45/1в-2	Машини за изработка и обработка на цевки Ех. Машини за свиткување и за обработка на цевки за мотори, за издувни лонци и за рамови на седишта за моторни возила, со програмирана работа	10
			84.45/1в-4	Машини за ладно обликување Ех. Машини за изработка на пружини од жица за мотори и за моторни возила	10
			84.45/1в-5	машини за завалување на запци, на навои и слично Ех. Машини за завалување на навои и жлебови на делови на мотори и на моторни возила	10
			84.45/1в-6	Други машини за обработка со деформација Ех. — Машини за формирање на прстени за лепење грла на резервоари	10

1	2	3	1	2	3
	— Машини за фино исправање на алати за провлекување	10	84.45/26-1	Вертикални дупчалки Ех.	
	— Специјални машини за изработка на профилирани цевки и ламели и за вовлекување цевки во ламели за ладилници и за греајчи на моторни возила	10		Дупчалки со автоматско поместување на столот за обработка на делови за мотори и за моторни возила	10
	— Специјални машини за сечење на кабли и за отстранување на изолација на краиштата на отсечените делови кабел за електроинсталации на мотори и моторни возила	10	84.45/26-4	Координантни и специјални дупчалки Ех.	
	— Пневматски ударни преси со обртен стол за формирање на потсклопови за мотори и за моторни возила	10		— Специјални хоризонтални, вертикални и координантни дупчалки, со една и повеќе глави за обработка на делови на мотори и на моторни возила	10
	— Автоматски машини за изработка на копчи на седишта и за спојување на елементи на седишта на моторни возила	10		— Хоризонтални дупчалки над 160 mm пречник на вратило	10
	— Автоматски машини за изработка на цик-цак пружини за седишта на моторни возила	10	84.45/2в-1	Брусилки за кружна обработка, надворешна и внатрешна Ех.	
	— Трансфер линии за изработка на украсни и други профили (одвивање на лента, профилизирање, полирање и сечење по мера) за моторни возила	10		Брусилки за обработка на гилзи на менувачи, полуоски, на сноп на запчаници, на работилници и на брегава оска	10
	— Паѓачки чекани до 10 mt (метар тона) за изработка на отковки за делови на моторни возила	10	84.45/2в-2	Брусилки за рамно брусене Ех.	
	— Машини со валјаци за изработка на отковки со втиснување	10		— Вертикални брусилки за рамно брусене, со електромагнетски стол	10
				— Машини за фино брусене — полирање на рачки за обртни стакла на моторни возила	10
84.45/2а-2	Вертикални стругови Ех.		84.45/2в-3	Брусилки без шилци Ех.	
	Стругови за обработка на замавни колца и дискови	10		Брусилки за брусене на цилиндрични делови од мотори и од моторни возила	10
84.45/2а-3	Револвер-стругови Ех.		84.45/2в-4	Специјални брусилки Ех.	
	Полуавтоматски и автоматски револвер-стругови, со проврт на вретена од 50 mm и повеќе	10		Специјални брусилки со повеќе точила за надворешно цилиндрично брусене на делови од мотори и од моторни возила	10
84.45/2а-4	Стругови автоматски, со едно вретено, копирни и со програмско управување Ех.		84.45/2в-5	Други брусилки Ех.	
	— Копирни стругови со вградени или невградени транспортери за одведување на метални струганици, за обработка на делови на мотори и на моторни возила	10		— Координатни брусилки за обработка на делови од мотори и од моторни возила	10
	— Автоматски стругови со едно вретено за обработка на делови на мотори и на моторни возила	10		— Копирни брусилки за брусене на брегови на брегови оски	10
				— Брусилки за бочно брусене на одливки на блок од мотор	10
84.45/2а-5	Други стругови Ех.		84.45/2г	Острилки Ех.	
	— Полуавтоматски и автоматски стругови со повеќе вретена за обработка на делови на мотори и на моторни возила	10		— Електроерозиони острилки	10
	— Автоматски челни стругови, со две вретена за обработка на делови на мотори и на моторни возила	10		— Машини за острење на изменлив специјален резен алат за машините од тарифниот број 84.45, наведени во ова решение (за обработка на делови, на потсклопови и на склопови на мотори и на моторни возила)	10
	— Полуавтоматски едновретени стругови за обработка на делови на мотори и на моторни возила	10	84.45/2д-3	Глодалки копирни, специјални и други Ех.	
				— Копирни глодалки за одржување на калапарски алат	10

1	2	3	1	2	3
	— Специјални хоризонтални глодалки за изработка на канали за подмачкување на запчаници од менувачи, од блок на мотор и др.	10	84.45/2ж	делови од мотори и од моторни возила	10
	— Копирни глодалки за обработка на делови од мотори и од моторни возила	10		Машина за лепување и полирање Ех.	
	— Специјални глодалки со една или повеќе глави, за обработка на делови од мотори и од моторни возила	10	84.45/2л	Специјални машини за лепување и полирање на ракави од брегава оска и од работилица на мотор	10
84.45/2f-1	Краткоодни рендиња Ех.			Други машини за обработка со симнување струганици	
	Краткоодни рендиња работна должина над 700 mm	10		Ех.	
84.45/2f-2	Провирачки Ех.			— Машини за врезување навои на потсклопови и склопови на мотори и моторни возила	10
	Машини за обработка на делови од мотори и од моторни возила со провирање	10		— Машини за порамнување и дупчење на делови за обработка на копир-стругови	10
84.45/2e-1	Листени и лентести пили Ех.			— Специјални машини за врезување навои со едно или повеќе завојни вретена	10
	Кружни лентести пили за сечење сотови на грејачи	10		— Електроерозиони дупчалки	10
84.45/2e	Циркуларни и специјални пили Ех.		84.46/5	Други машини-алатки за обработка на стакло на ладно	
	— Специјални програмирани циркуларни пили за прецизно сечење на профилизиран материјал заради добивање паралелни површини	10		Ех.	
	— Циркуларни пили за сечење цевки за издувни лонци, со програмирана работа	10		— Машини за брусене на стакло заради отстранување недостатоци	10
84.45/2ж	Специјални машини за обработка со симнување на струганици Ех.		84 48/1	— Машини за сечење на стакла и огледала за ретровизори, со програмирана работа	10
	— Специјални машини со повеќе операции (стружење, дупење, глодање, врезување навои и сл.) за обработка на делови од мотори и од моторни возила	10	84 49/1	Делови и прибор наменет за употреба исклучиво или главно за машините од тар. бр. 84.45 и 84.46 што се наведени во ова решение	10
	— Специјални машини за завршна обработка на запчаници — бричалки	10		Алати за рачна употреба со пневматски погон	
	— Специјални машини за согорување на рабови на запчаници, на синхрони прстени и др, со симнување на струганици	10		Ех.	
	— Специјални машини за фина обработка на отвори (распоредување и хонингирање)	10		— Стеги за заварување на потсклопови и на склопови на моторни возила	10
84.45/2s	Линиски машини Ех.			— Стеги за пробивање лимови односно склопови и потсклопови на моторни возила, со стегање и пробивање на пневматски погон	10
	Трансфер линиски машини за обработка на делови од мотори и од моторни возила (барабани за кочници на кочилни цилиндри, на блок од мотор, од глава, на цилиндар и др)	10		— Алати за дупчење и брусене на лимови, за полирање на обонени школки, за завртување навртки и завртки на потсклопови и на склопови од мотори и од моторни возила и други операции во процесот на монтирање на мотори и моторни возила	10
84.45/2и	Машини за изработка на обзабени елементи Ех.			— Уреди со пневматски погон за монтирање на механички потсклопови	10
	Машини за обзабување на делови од мотори и од моторни возила на цилиндрични запчаници со прави и коси заби, на конусни запчаници со прави и хеликцидални-спирални заби и др.)	10	84 49/2	Алати за рачна употреба со хидрауличен погон	
84.45/2ј	Специјални автомати Ех.			Ех.	
	Специјално повеќеверетени автоматски стругови за обработка на			Уреди со хидрауличен погон за стегање делови, потсклопови и склопови на алати, заради обработка	10

[illegible]

1	2	3	1	2	3
	— Апарати за лепење на склопови и потсклопови на мотори и на моторни возила	10	90.22/3	Други машини и апарати Ех.	
	— Апарати за електрично заварување на потсклопови и склопови на мотори и на моторни возила	10		— Специјални машини за испитување на хидроочни црева за моторни возила	10
	— Уреди за тврдо лепење на делови на мотори и на моторни возила	10		— Специјални машини и апарати за испитување на неметални автоделови	10
	— Машини за спојување на метал и стакло со лепење под висока температура, за врати на моторни возила	10	90.23/1	Термометри Ех.	
	— Машини за ултразвучно и електроотпорно заварување на пластични маси	10		Специјални контактни термометри за мерење на температурата на роторирачки автоделови	10
	— Машини за рабно заварување во неутрална атмосфера	10	90.24	Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабината, притисокот и др.	
90.16/3	Инструменти и апарати за разни проектирања на профили и за мерење на профили Ех.			Ех.	
	— Специјални апарати за проектирање на профили на обработени делови на мотори и на моторни возила заради контрола	10		Инструменти и апарати за мерење, контрола и автоматска контрола на протокот, длабината, притисокот и др., за регулирање на работата на уредите во производството на мотори и моторни возила	10
90.16/6	Други инструменти Ех.		90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи Ех.	
	— Уреди за испитување на резервоари за гориво, на ладилници и на облоги на мостови на пропустливост (хидропневматска контрола)	10		Уреди за анализа и контрола на издувни гасови	10
	— Уреди за испитување на глава и на блокови од мотори на притисок	10	90.27/1	Стробоскопи и слични бројачи Ех.	
	— Специјални инструменти, машини и апарати за испитување и контрола на геометријата и квалитетот на површината на механички обработени делови за мотори и моторни возила	10		Уреди за контрола на бројот на вртежи на мотори — стробоскопи	10
	— Уреди за урамнотежување — балансирање на работилници, колца и други делови на мотори и на моторни возила	10	90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех.	
	— Пробни столови за испитување на мотор со внатрешно согорување, на менувач, на пумпа за масло, на пумпа за вода и др., со припаѓачките уреди	10		— Апарати за електромагнетска контрола на пукнатини	10
	— Уреди за контрола на делови на мотори за моторни возила	10		— Специјални инструменти и апарати за мерење и контрола на механички обработени делови на мотори и на моторни возила	10
	— Уреди за испитување исправноста на работата на хидраулични агрегати на машини алатки	10		— Стабилни столови за контрола на хидраулични компоненти и агрегати на машини алатки	10
90.22/1	Машини и апарати за испитување метали Ех.			— Уреди за контрола на електроинсталации на машини алатки	10
	— Специјални машини и апарати за испитување тврдоста на метални авто-делови	10		— Уреди за сигнализација на грешки кај ладилници и грејачи	10
	— Апарати за механичко испитување еластичноста на лим за длабоко извлекување — пресување и на клипци прстени	10		— Уреди за проверување точноста на изработката на забите на запчаници	10

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-8697/1
23 јули 1971 година
Белград

Заменик-сојузен
секретар за финансии,
Анте Зелиќ, с. р.

464.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за определување на стоките за кои стоковните контингенти и девизните контингенти за 1971 година ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/70), на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавеното мислење од Сојузната стопанска комора, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1971 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/71, 15/71, 20/71, 27/71, 31/71, 32/71 и 34/71) во точка 2 под 1 — Репродукционен материјал, по редниот број 26б се додаваат три нови редни броја, кои гласат:

Реден број	Тарифен број од Царинската тарифа	Наименување	Количина односно вредност
26в	10.02/2	Рж — друга	
26г	10.03/3	Јачмен за исхрана на добиток	
		Вкупно	100.000 тона
26д	10.05/2аб	Пченка за исхрана на добиток	20.000 тона“.

2. Во точка 5 по бројот: „1,“ се додаваат зборовите: „26в, 26г, 26д.“.

3. Увоз на стоките од точка 1 на оваа наредба може да се врши до 1 октомври 1971 година.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 10023
30 јули 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Мухамед Хаџиќ, с. р.

465.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Решението за југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63), со кое е донесен југословенскиот стандард JUS G.D1.044, престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24—3697/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

466.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Производи од гума. Материјали за
обувки — — — — — JUS G.D1.044

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 24-3696/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

467.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕНТИЛИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ

1. Се ставаат во сила следните југословенски стандарди:

Вентили за пневматици. Прав
вентил со гумено стапало и гумен
врат — — — — — JUS M.C5.931

Вентили за пневматици. Кос вен-
тил со гумено стапало и гумен врат JUS M.C5.932
донесени со Решението за југословенските стандар-
ди за топчести лагери и прибор за моторни возила
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64);

Вентили за пневматици. Свиткани
вентили 86° со метално стапало од
внатрешни гуми на автомобил — — JUS M.C5.935
донесен со Решението за југословенските стандарди

за гуми и вентили за возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64).

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 14—3678/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

468.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕНТИЛИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вентили за пневматици:

Игла на вентил, проврт на телото на вентил, капичка на вентил, за внатрешни гуми на пневматици за моторни возила — — — — — JUS M.C5.921

Вентили со метално стапало, за внатрешни гуми за велосипеди — — — — — JUS M.C5.925

Вентили со гумено стапало, за внатрешни гуми за велосипеди — — — — — JUS M.C5.926

Вентил со метално стапало, за внатрешни гуми за мопеди — — — — — JUS M.C5.927

Вентил со гумено стапало, за внатрешни гуми за мопеди — — — — — JUS M.C5.928

Вентили со метално стапало, за внатрешни гуми за моторцикли — — — — — JUS M.C5.929

Вентил со гумено стапало, за внатрешни гуми за моторцикли — — — — — JUS M.C5.930

Прав вентил со гумено стапало и со гумен врат, за внатрешни гуми на моторни возила — — — — — JUS M.C5.931

Кос вентил со гумено стапало и со гумен врат, за внатрешни гуми на моторни возила — — — — — JUS M.C5.932

Свиткан вентил 86° со метално стапало, за внатрешни гуми на товарни и други тешки возила — — — — — JUS M.C5.935

Свиткан вентил 86° со гумено стапало, за внатрешни гуми на товарни и други тешки возила — — — — — JUS M.C5.936

Вентил со метално стапало, за внатрешни гуми на транспортни колички и скутери — — — — — JUS M.C5.939

Вентил со гумено стапало, за внатрешни гуми на транспортни колички и скутери — — — — — JUS M.C5.940

Вентили за пневматици. Вентил со гумено стапало, за внатрешни гуми за трактори — — — — — JUS M.C5.942

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 14-3677/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

469.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Јутени амбалажни ткаенини.
Асортиман и технички услови — — — — — JUS F.C3.041

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1972 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Јутени амбалажни ткаенини.
Асортиман и технички услови — — — — — JUS F.C3.041
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/65).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1972 година.

Бр. 10-3681/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор
на Југословенскиот
завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

470.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА РУДНИЧКИОТ ТРАНСПОРТ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Руднички транспорт:

— Високоотпорни синцири за
транспортери и машини за откопу-
вање на јаглен — — — — — JUS C.H4.200

— Спојници за високоотпорни
синцири за транспортери — — — JUS C.H4.201

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 03—3690/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

471.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
ОГНООТПОРЕН МАТЕРИЈАЛ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Огноотпорен материјал. Силика-
-тули. Класификација и технички ус-
лови — — — — — JUS B.D6.230

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1972 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Силика-опеки за челичарници.
Класификација и технички услови — JUS B.D6.230
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на огноотпорните материјали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/64).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1972 година.

Бр. 03-3689/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

472.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРО-
ТИВПОЖАРНА ОПРЕМА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Противпожарна опрема:

Хидрантско продолжение, едно- крако, тип В/В, DN 75 — — —	JUS Z.C1.021
Хидрантско продолжение, едно- крако, тип С/С, DN 52 — — —	JUS Z.C1.022
Хидрантско продолжение, дво- крако, тип В/2С, DN 75/52 — — —	JUS Z.C1.023
Хидрантско продолжение, дво- крако тип 2С/С, DN 52/52 — — —	JUS Z.C1.024
Хидрантско продолжение, дво- крако, тип В/2В, DN 75/75 — — —	JUS Z.C1.025
Шмукална кошница, тип А, DN 110 — — — — —	JUS Z.C1.040
Шмукална кошница, тип В, DN 75 — — — — —	JUS Z.C1.041
Шмукална кошница, тип С, DN 52 — — — — —	JUS Z.C1.042
Млазница, тип D, DN 25 — — —	JUS Z.C1.060
Млазница, тип С, DN 52 — — —	JUS Z.C1.061
Млазница, тип В, DN 75 — — —	JUS Z.C1.062
Млазница со славина, тип С, DN 52 — — — — —	JUS Z.C1.063
Млазница со славина, тип В, DN 75 — — — — —	JUS Z.C1.064
Млазница со славина и со распрс- кувач, тип С, DN 52 — — — —	JUS Z.C1.065
Собирица, тип 2С/В, DN 52/75	JUS Z.C1.080
Собирица, тип 2В/А, DN 75/110	JUS Z.C1.081
Разделница, трикрака, со слави- ни, тип В/2С—В, DN 75/52—75 — —	JUS Z.C1.082
Разделница, двокрака, со славини, тип 2С/В, DN 52/75 — — — —	JUS Z.C1.083

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 11а-3695/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

473.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРО-МОБРАНСКИ ИНСТАЛАЦИИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Громобрани:

- Стегалка за качувалка — — JUS N.B4.911
- Кутија за мерен спој — — JUS N.B4.912

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 16—3700/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

474.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЕМИСКИ ЧИСТИ СОЕДИНЕНИЈА (ХЕМИКАЛИИ)**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Чисти хемикалии:

- Железо (II) — Сулфат — — JUS H.G2.033
- Никелсулфат — — — — JUS H.G2.034
- Никелхлорид — — — — JUS H.G2.061
- Сулфурна киселина — — — — JUS H.G2.065

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Чисти хемикалии. Сулфурна киселина pro analysis — — — — JUS H.G2.065 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/65).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1972 година.

Бр. 22-3692/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,

Славољуб Виторовиќ, с. р.

475.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ И УРЕДИ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ ВЛАКНА, ПРЕДЕЊЕ, ТКАЕЊЕ И ДОРАБОТКА**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Машини и уреди за приготвување влакна, предење, ткаење и доработка:

— Машини за крстосано навиткување на преѓа на конични или цилиндрични цевки. Основни називи и дефиниции — — — — — JUS M.M1.014

— Вретено за прстенести предилки и за прстенести кончарки за цевки според JUS M.M1.149. Мери — — — — — JUS M.M1.063

— Цилиндрични лонци на тркалца за ленти во предилници. Форма и мери — — — — — JUS M.M1.111

— Прстени за прстенести предилки и за прстенести кончарки со тркач во форма на идеал-елиптик. Форма и мери — — — — — JUS M.M1.133

— Цилиндрични цевки за машини за истегање и за впредување. Форма и мери — — — — — JUS M.M1.151

— Цевки за претпредилки, со пречник на вретеното 25 mm и повеќе. Форма и мери — — — — — JUS M.M1.152

— Форми на навиткување на преѓа и на меѓупроизводи. Основни називи — — — — — JUS M.M1.153

— Типови на носачи-јатки за навиткување на преѓа и на меѓупроизводи — — — — — JUS M.M1.154

— Сновалки. Работна широчина — — — — — JUS M.M1.213

— Машини за скрбење. Работна широчина — — — — — JUS M.M1.214

— Машини за навиткување на јаток (мотачки и премотувачки). Основни називи и дефиниции — — — — — JUS M.M1.215

— Совалки. Терминологија — — — — — JUS M.M1.374

— Затворени ламели за електрични и механички чувари на основата за машини со автоматско воведување на основата. Форма и мери — — — — — JUS M.M1.375

— Секциони вратила на основата за плетачки машини. Форма и мери — — — — — JUS M.M1.410

— Машини за доработка. Класификација и номенклатура — — — — — JUS M.M1.510

— Определување на левата и десната страна на машина за доработка — — — — — JUS M.M1.511

— Називни работни широчини на машини за доработка — — — — — JUS M.M1.512

— Валјаци за бојосување на лент-

ти и на префа. Форма и мери — — JUS M.M1 540

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 10-3682/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

476.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Заштита при работата. Максимално допуштени концентрации на штетни гасови, на пари и на аеросол во атмосферата на работните простории и работилиштата — — — — JUS Z.B0.001

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1972 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Хигиенско-техничка заштита при работата. Максимално допуштени концентрации на штетни материи во атмосферата на работните простории и работилиштата — — — — JUS Z.E0 001 донесен со Решението за југословенските стандарди за лични заштитни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/64).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1972 година.

Бр. 24-3698/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

477.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХИПЕРБОЛОИДНИ ЗАПЧЕСТИ ДВОЈКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Запчаници. Хиперболоидни запчести двојки:

— Дефиниции на полжавовидни двојки — — — — — JUS M.C1 014

— Основен профил на полжавовидни двојки — — — — — JUS M.C1.018

— Модули и полжавни броеви на полжавовидни двојки — — — — — JUS M.C1.019

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 14-3679/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

478.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВОЕН МАТЕРИЈАЛ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ткаени производи за санитарни цели:

— Индивидуални први завои — JUS F.Z1.070

— Еластични завои — — — — JUS F.Z1.085

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1972 година.

Бр. 19-3685/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

479.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРОМОБРАНСКИ ИНСТАЛАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Громобрани:

Водови. Материјал и упатства за

употребата — — — — — JUS N.B4.901

Факалки — — — — — JUS N.B4.902

Држач на факалка — — — — — JUS N.B4.903

Држач на прстенест вод — — — — — JUS N.B4.904

Обемница за олук (сливник) — — — — — JUS N.B4.914

Обемница за цевка — — — — — JUS N.B4.915

Приклучно стапало — — — — — JUS N.B4.916

Потпори за покривен вод — — — — — JUS N.B4.921

Потпори за водови — — — — — JUS N.B4.925

Приклучници и раздвојници — — — — — JUS N.B4.932

Крстосно парче за проодна жица

и лента — — — — — JUS N.B4.935

Крстосни парчиња за проодни

ленти — — — — — JUS N.B4.936

Цилиндрични спојници — — — — — JUS N.B4.937

Цевен уземјувач — — — — — JUS N.B4.942

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Громобрани. Водови. Материјал.

Упатства за употребата — — — — — JUS N.B4.901

Громобрани. Факалки — — — — — JUS N.B4.902

Громобрани. Држач на факалка — — — — — JUS N.B4.903

Громобрани. Држач на прстенест

вод — — — — — JUS N.B4.904

Громобрани. Обемница за сливник — — — — — JUS N.B4.914

Громобрани. Обемница за цевки — — — — — JUS N.B4.915

Громобрани. Приклучна стопица — — — — — JUS N.B4.916

Громобрани. Потпорки за вод на покривот за прицврстување пред покривање — — — — — JUS N.B4.921

Громобрани. Потпорки за водови — — — — — JUS N.B4.925

Громобрани. Приклучници. Раздвојници — — — — — JUS N.B4.932

Громобрани. Т-парчиња за проодни ленти — — — — — JUS N.B4.935

Громобрани. Укрсни парчиња за

проодни ленти — — — — — JUS N.B4.936

Громобрани. Спојки — — — — — JUS N.B4.937

Громобрани. Цевкасти уземјувачи — — — — — JUS N.B4.942

донесени со Решението за југословенските стандарди за громобрански материјал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/58).

5. Југословенските стандарди од точка 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1972 година.

Бр. 16-3699/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

480.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕДИНСТВЕНИ НАЗИВИ ЗА ПЕСТИЦИДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Единствени називи за пестициди:

— Четиринаесетта листа — — — JUS N.B5.110

— Петнаесетта листа — — — JUS N.B5.111

— Пестициди за кои се смета дека не се потребни единствени називи. Прва листа — — — — — JUS N.B5.136

— Пестициди за кои се смета дека не се потребни единствени називи. Втора листа — — — — — JUS N.B5.137

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 19—3686/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

481.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНАРД ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИГАЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Индустриски дигалки. Кочници со две кочни стапала. Приклучни мери JUS M.D1.240

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1972 година.

Бр. 11а—3694/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

Лабораториски садови и прибор од стакло:
— Цилиндар за маткање — — JUS B.E4.155
— Шишиња според Вулф со две или три грла — — — — JUS B.E4.305
— Шишиња според Вулф со две или три грла и со тубус при дното — JUS B.E4.306
— Ексикатори — — — — JUS B.E4.307
— Ексикатор-плочи — — — JUS B.E4.308

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1972 година.

Бр. 19/3683/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

482.

Врз основа на член 4 став 1, член 25 став 4 и член 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МЕТАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Механички испитувања на металите. Статички испитувања. Затегање и притискување. Дефиниции — — JUS C.A4.001

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јануари 1972 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард: Терминологија, дефиниции и ознаки за статичките испитувања на металите — — — — — JUS C.A4.001 донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на металите и заварувањето („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54).

5. Југословенскиот стандард од точка 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1972 година.

Бр. 04-3680/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

484.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕТЕРСКИ МАСЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Етерски масла:

— Aetheroleum anethi herbae — етерско масло на зелена мирудија (копар) — — — — — JUS H.H9.051
— Aetheroleum coriandri — етерско масло од коријандер (паприца) — JUS H.H9.060
— Aetheroleum foeniculi — етерско масло од разијан (морач, коморач) JUS H.H9.064
— Aetheroleum sinapis nigrae — етерско масло од црн синап (сенф) JUS H.H9.074

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1972 година.

Бр. 19-3684/1
15 јули 1971 година
Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

483.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

485.

Врз основа на член 4 став 1 и член 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Козметички производи:

— Кармин (руж за усни) — — JUS H.H.4.145

— Тиогликолна киселина за

фризерски препарати — — — JUS H.H.4.168

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 јануари 1972 година.

Бр. 19—3637/1

15 јули 1971 година

Белград

Директор на
Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71, се поткрадна долунаведената грешка, та, врз основа на член 283 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО НОВИ НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ

Во член 5 став 2 по зборовите: „освен сообраќајниците“ треба да се додадат по погрешка изоставените зборови: „и другите објекти“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 3 август 1971 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71, се поткрадна долунаведените грешки, та, врз основа на член 283 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА БАНКИТЕ И КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ

Во член 976 став 6 во вториот ред наместо зборот: „при“ треба да стојат зборовите: „и на“, а во четвртиот ред наместо зборот: „на“ треба да стои зборот: „и“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 3 август 1971 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод двестегодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги на ширењето на културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основното училиште „Јосип Козарац“, Липовљани;

по повод сто и десетгодишнината од постоењето и работата, а за извонредни заслуги и постигнати успеси на издигањето и оспособувањето на низа генерации на земјоделски стручњаци

Пољопривредно-школски и истражувачки центар, Крижевци;

по повод седумдесетгодишнината од постоењето и работата, а за особени заслуги и постигнати успеси на културното издигање на нашите народи

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Хрватско пјевачко друштво „Калник“, Крижевци;

за заслуги на заштитата и спасувањето на животите, на општествениот и личниот имот со што е направен значаен придонес на социјалистичката заедница

Доброволно ватрогасно друштво, Дарувар;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џуљак Франьо;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Буден Томо, Фрковиќ Грга, Узур Иво, Васиљевиќ Јоцо;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Блажанин Мика, Мачек Иво;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Загора Јово;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Радошевић Јосип;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бонги Франо, Божичаин Каја, Дидовић Филип, Хаџински Адам, Калинић Видо, Којнок Јосип, Кричковић-Шаровић Милица, Ленерт Иво, Лукеж-Копун Даринка, Маџан Антун, Маркановић Мато, Мерле Антун, Петравић Иван, Петрић Зденко, Пивалица Иван, Вилчек Емануел, Зарић-Рајшић Даница;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Цицварић-Бургер Штефица, Калачић Михо, Мудринић Евица, Сударевић-Петровић Милка, Шолетић Паско.

Бр. 114

2 јули 1971 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
454. Одлука за височината на надоместоците на трошоците на претседателот и членовите на Монетарниот совет на Југославија — — — — —	661
455. Одлука за постапката и начиниот за пренижување на кредитите, на средствата од кои се дадени кредитите и на обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз сметките на републиките и на автономните покраини — — — — —	661
456. Решение за образување Комисија за усогласување на работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации во спроведувањето на реорганизацијата на сојузната управа — — — — —	662
457. Наредба за начинот на остварувањето на компензациите на име разлика во цената за брашно, за масло за јадење и за шеќер — — — — —	662
458. Наредба за начинот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за волна во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година — — — — —	663
459. Наредба за начинот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за суров памук во првото, второто и третото тримесечје на 1971 година — — — — —	664
460. Наредба за начинот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за суров коноп во третото тримесечје на 1971 година — — — — —	665
461. Наредба за продолжување на важењето на Наредбата за начиниот и постапката за остварување на премијата според Одлуката за определување премија за кравјо и овчо млеко во првото полугодие на 1971 година — — — — —	666
462. Наредба за продолжување на важењето на Наредбата за начинот и постапката за остварување на регресот според Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки гудриња во првото полугодие на 1971 година за потребите на земјоделството и шумарството — — — — —	666
463. Решение за одредување на пониски царински стапки за специфичната опрема што се увезува за потребите на производителите на мотори и моторни возила — — — — —	666
464. Наредба за дополнување на Наредбата за утврдување на стоковните контингенти и девизните контингенти за увоз на стоки во 1971 година — — — — —	672
465. Решение за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума — — — — —	672
466. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума — — — — —	672
467. Решение за ставање во сила на југословенските стандарди за вентили за пневматици — — — — —	672
468. Решение за југословенските стандарди за вентили за пневматици — — — — —	673
469. Решение за југословенскиот стандард од областа на текстилната индустрија — — — — —	673
470. Решение за југословенските стандарди од областа на рудничкиот транспорт — — — — —	673
471. Решение за југословенскиот стандард за огноотпорен материјал — — — — —	674
472. Решение за југословенските стандарди за противпожарна опрема — — — — —	674
473. Решение за југословенските стандарди за громобрански инсталации — — — — —	675
474. Решение за југословенските стандарди од областа на производството на хемиски чисти соединенија (хемикалии) — — — — —	675
475. Решение за југословенските стандарди за машини и уреди за приготвување влакна, предење, ткаење и доработка — — — — —	675
476. Решение за југословенскиот стандард од областа на заштитата при работата — — — — —	676
477. Решение за југословенските стандарди за хиперболоидни запчести двојки — — — — —	676
478. Решение за југословенските стандарди за завоен материјал — — — — —	676
479. Решение за југословенските стандарди за громобрански инсталации — — — — —	677
480. Решение за југословенските стандарди за единствени називи за пестициди — — — — —	677
481. Решение за југословенскиот стандард за индустриски дигалки — — — — —	677
482. Решение за југословенскиот стандард за испитување на метали — — — — —	678
483. Решение за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло — — — — —	678
484. Решение за југословенските стандарди за етерски масла — — — — —	678
485. Решение за југословенските стандарди за козметички производи — — — — —	679
Исправка на Законот за полагање депозит при инвестициони вложувања во нови нестопански и непроизводни инвестиции — — — — —	679
Исправка на Законот за измени и дополненија на Законот за банките и кредитните работи — — — — —	679
Одликувања — — — — —	679